



CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)
We are making a difference

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Преглед на приходите
по договор, донатор и партнери
за 2016 година

2016, Скопје



CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)
We are making a difference

1. Општи информации за ЦЕА

а) Лого



б) Адреса

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)

Бул. „Јане Сандански“ 63/3

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 (0)2 24 44 766

Моб: + 389 71 310 974

TIN: 4030003479278

Рег. 5763061 според законот за НГО

в) Број на сметка

Стопанска Банка АД Скопје

Број на сметка 200000856268559

д) Веб страна и e-mail

www.cea.org.mk

www.mkbudget.org

info@cea.org.mk

makmar2000@yahoo.com

2. Мисија и цели на ЦЕА

Мисијата на ЦЕА е континуирано да ги истражува економскиот развој и јавната политика во Република Македонија како и да понуди препораки, сугестии и мерки до владините и невладините институции.

Членовите на ЦЕА делат иста визија за Република Македонија како нова растечка економија интегрирана во регионалните и светски пазари. Тие го посветуваат своето време, напори и знаење да помогнат оваа визија да стане реалност.

ЦЕА е основана во март 2003 година.

Цели на ЦЕА се:

1. Обезбедување на квалитетна анализа на политики;
2. Поддржување на изводлива економска политика во Македонија;
3. Помагање во развојот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан развој и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ;
4. Достигнување финансиска одржливост;
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот;
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба.

Преглед на приходите за 2016 година по договор и донатор

Преглед на приходи на ЦЕА за 2016 год по договор, донатор/клиент и партнери				
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход: Договор/Донатор	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност на договор во МКД
2016-2017	Грант – Создавање можности за вработување во руралните средини – ИПА ЧР, ЕУ	12/2015-8/2017	ЦЕА во партнерство со ФФРМ го имплементира проектот во СИПР. Целта на проектот е олеснување на вклученоста на младите од руралните средини на пазарот на трудот во Североисточниот плански регион во Македонија. Оваа цел е предвидено да се оствари преку проектните цели 1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста помеѓу младите од руралните средини 2) овозможување на регионален систем, и 3) развивање на регионална стратегија за социјално и пазарно вклучување на целните групи. Проектот ја поддржува социјалната вклученост на младите од руралните средини, преку зголемување на вештините за вработување, тренинг и поддршка на практична обука, и сл. при што би придонело кон подобрен економски и социјален развој на општините во Североисточниот регион во Македонија и вклученост на младите.	5.749.027 (прв дел, реализација ~78%)
2016-2017	Грант – Политики за претприемништво за надминување на другоста кај Ромите – ТТФ РИО	2/2016-2/2017	ЦЕА во партнерство со ИРИЗ спроведуваат проект за надминување на другоста кај Ромите во политиките за претприемништво. Со склоп на активностите предвидени се анализи и истражување со цел за у анализираат политиките за социо-економско вклучување на Ромите во Република Македонија преку отстранување на пречките за развој на претприемништвото преку политиките и на централно и на локално ниво. Како дел од проектот е и менторство на истражувач.	2.809.965 (реализација ~83%)
2016-2018	Грант – Фискална децентрализација за подобар регионален развој на ГО - Цивика Мобилитас, МЦМС, СДЦ	4/2016-4/2018	ЦЕА спроведува проект за идентификување степенот и причините за нерамномерниот регионален развој на граѓанските иницијативи со цел унапредување и поефикасна фискална децентрализација и порамномерен регионален развој на граѓанското општество (ГО)	1.695.578 (прв дел реализација ~31%)
2016	Договор - Мониторинг на транспарентноста на финансиските исплати	11/2015-4/2016	ЦЕА беше ангажиран од ГО Мост за следење на исплатите за субвенции во предизборен период како дел од проект Пат до слободни и фер избори. Мониторингот опфаќаше: следење на степенот на транспарентност на објавите за исплати на субвенции, усогласеност на исплатите во периодот на	111.000

Преглед на приходи на ЦЕА за 2016 год по договор, донатор/клиент и партнери				
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход: Договор/Донатор	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност на договор во МКД
	во земјоделството		мониторинг со планираните рокови за исплата на субвенциите и мерење на перцепција на корисниците на субвенции за потенцијални "двојни стандарди" во плаќањата.	
2016	Договор – Истражување, Дијалози за визија, ЕПИ, Британска амбасада	2016	ЦЕА на повик на Институтот за европска политика (ЕПИ), доби грант за истражување со цел унапредување на дебатата и јавни политики базирани на докази. ЦЕА направи истражување, со анализа на трошоци и придобивки од СДИ кои се наоѓаат во СЕЗ - ТИРЗ, кои се директно поврзани со добивање на државна помош и субвенционирање односно ослободувања кои имаат буџетски импликации, и нивниот ефект. Оваа истражување направи обид да ги квантифицира ефектите врз економијата преку повеќе показатели и давање на предлог мерки за политики. Дополнително беше организирана јавна дебата на темата.	166.500
2016-2017	Договор за соработка – Степен на транспарентност на буџетскиот процес кај општините во Македонија-Метаморфозис, Британска Амбасада	11/2016-3/2017	ЦЕА спроведува проект на следење на достапноста и транспарентноста на буџетските документи на единиците на локална самоуправа (ЕЛС) во Македонија. Преку утврдена методологија, барање на документација, и преку директни средби со ЕЛС, со цел зголемување на свеста и унапредување на транспарентноста на локално ниво и визуелизација и промоција на резултатите. Проектот е дел од Отчетност преку граѓански ангажман, поддржан од Британска амбасада во Скопје, спроведуван од Фондација Метаморфозис.	196.699 МКД (реализација 8%)
2016-2017	Договор за партнерство-Зајакнување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија - Вестминстер фондација за демократија	7/2016-3/2018	ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија го спроведува проектот Зајакнување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија. Во склоп на проектот предвидени се оценка на легислативата, опсегот, улогата на ДЗР, мапирање на засегнати страни и мониторинг на ДЗР. Спроведување на мониторинг/следење на работата на ДЗР и институциите на кои им се врши ревизија преку индикатори; подготовка на квартални анализи, препораки како и унапредување на свесноста и знаењето на новинарите за работата и улогата на ДЗР.	~1.384.692 МКД (реализација 24%)
2016	Договор - Други сопствени приходи	2016	Разни договори за анализи, истражувања, обуки, и слично кои поединечно не надминуваат 60 000 денари	128.691 МКД